

NEW

gorenje
Life Simplified

OPTI AIR

АПСОРБАТОРИ НА ВЛАГА ОД GORENJE



ОДЛИЧНА ПРЕДНОСТ

**Јонизатор
на воздух**

Свеж и чист
воздух

ОДЛИЧНА ЕФИКАСНОСТ

**Функција
за сушење**

Брзо сушење на
вашите алишта

ОДЛИЧНА РАБОТА

**Smart
Dehumidifying**

Паметно
одвлажнување

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО НАПРЕДНИОТ СИСТЕМ ЗА АПСОРБИРАЊЕ НА ВЛАГА И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ВОЗДУХ

Со своите бројни функции и предности овие софистицирани апарати за апсорпција на влагата од Gorenje ќе ви обезбедат подобар квалитет на живот. Употребата на апаратот за апсорпција на влага ќе ви помогне да ги отстраните проблемите со влагата без никакви потешкотии, а истовремено да го подобрите и квалитетот на воздух во просторијата. Оптимизирианиот систем за циркулација на воздух овозможува **тивка и мирна работа**,

а јонизаторот го одржува воздухот чист и свеж. Негативните јони кои ги испушта овој апарат се врзуваат со честичките прашина во воздухот. Тоа ги прави потешки и почнуваат да паѓаат на подот, каде што се прочистуваат преку системот за филтрирање на апаратот. Електронското управување овозможува прегледна и едноставна употреба, а алармот ве предупредува кога резервоарот за собирање на кондензат е полн.



Моделна ознака		D 16 M	D 20 M
Капацитет на одвлажнување	l/24h	16	20
Приклучна моќ	W	350	440
Напон/фреквенција/Бр. на фази	V-Hz-Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Фреон/Полнење	-/kg	R134a/0,105	R134a/0,120
Капацитет на кондензаторот	l	3	3
Проток на воздух	m³/h	170	170
Јачина на звук (мин/макс)	dB(A)	45/48	45/48
Опсег за регулирање на влажноста		35%-85%	35%-85%
Температурен опсег на работа	°C	5-35	5-35
Големина на просторијата	m²	29-44	37-52
Димензии на единицата (ШxВxД)	mm	350x245x510	350x245x510
Тежина на единицата (нето/бруто)	kg	14/15,1	14,4/15,6



SmartDry

Побрзо сушење на алиштата

Интензивно ја апсорбира влагата од воздухот во просторијата со помош на вентилаторот кој работи со голема брзина. Избраното ниво на влажност се прилагодува на моменталната влажност и температурата во просторијата. Максималниот период на работа на оваа функција е 10 часа.



SmartDehumidifying

Автоматски дефинирано ниво на влажност во просторијата

Апсорбаторот на влага автоматски го регулира нивото на влага помеѓу 45% и 55% релативна влажност, во зависност од температурата во просторијата.



On/off Таймер

Програмирање на саканото време на работа

Апсорбаторот на влага може биде програмиран да се вклучи или исклучи автоматски во период од 24 часа.



AutoRestart

Автоматско повторно вклучување

Во случај на прекин на електрична енергија, апаратот автоматски ги обновува најновите начини на работа при следното стартување.



Горење ГА ДООЕЛ

Бул. 8ми септември бр.18, лок. 10 | 1000 Скопје | Македонија
Т + 389 (0)2 3062 199, + 389 (0)2 448 800
www.gorenje.com.mk